



Општина Валандово  
Република Северна Македонија

До

**ОПШТИНА ВАЛАНДОВО**

**Одделение за правни и општи работи,  
јавни дејности и човечки ресурси**

**Б А Р А Њ Е**

за отстранување на дефект/проширување на мрежа за јавно осветлување  
на Општина Валандово

ПОДНОСИТЕЛ: \_\_\_\_\_  
(име и презиме на физичкото лице или назив на правното лице)

Ул. \_\_\_\_\_, бр. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
(адреса на физичко или правно лице) (населено место)

Контакт телефон: \_\_\_\_\_.

**ОПИС НА БАРАЊЕТО:**

**1. Отстранување на дефект:**

Опис на дефектот, населено место, локација / бр. на сијалично место \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

**2. Проширување на мрежа:**

Населено место, локација (опис на линијата) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

Дата:

\_\_\_\_\_ Година

Подносител: